

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН

Број 14

Декември

2014 година



ОПШТИНА ИЛИНДЕН

Илинден

Арх.бр.08-3352/7
од 30.12.2014 година

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлука за одобрување на Планот на програми за развој на Буџетот на Општина Илинден за 2015 година

Се објавува Одлуката за одобрување на Планот на програми за развој на Буџетот на Општина Илинден за 2015 година бр.07-3288/2 од 29.12.2014 година, што Советот на Општина Илинден ја донесе на дваесет и осмата редовна седница одржана на ден 29.12.2014 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на Општина Илинден.

**Арх.бр.08-3352/1
Од 30.12.2014г.**

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 216 од Законот за буџетите (Сл.весник на Р.М бр.64/05, бр.4/08, бр.103/08, бр.156/09, бр.95/10 и бр.180/11), член 20 став 1 точка 43 од Статутот на општина Илinden (Сл.гласник на општина Илinden бр.15/10), член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на општина Илinden (Сл.гласник на општина Илinden бр.12/09), Советот на општина Илinden на седницата одржана на ден 29.12.2014 година, донесе:

О Д Л У К А

за одобрување на Планот на програми за развој на Буџетот на Општина Илinden за 2015 година

Член 1

Се одобрува Планот на програми за развој на Буџетот на Општина Илinden за 2015 година.

Член 2

Составен дел на оваа Одлука е Планот на програми за развој на Буџетот на Општина Илinden за 2015 година.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот гласник на Општина Илinden.

**Совет на општина Илinden
Претседател**

Архивски број:07-3288/2

м-р Марјан Милошевски с.р.

Датум на донесување: 29.12.2014г.

Образец В 1

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на буџетска програма	Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води	Ознака на буџетска програма	ЈИ
Развојна потпрограма	Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води	Ознака на развојна потпрограма	ЈИА
Лице за контакт	Јулијана Димитриевска	Тел. и телефакс	02/2571-703 , 02/2573-515
Функција:	Раководител на одделение	Е-маил	
Адреса:	Ул. 9 бб н.м. Илinden		
Цели на развојната потпрограма (идентификација на цели кои ќе се постигнат со реализација на развојната потпрограма)	ОПИС Изграден систем за прифаќање, третман и одведување до реципиентот на отпадните фекални и атмосферски води на територија на општина Илinden		
Планирани активности	Изградба на систем за прифаќање, третман и одведување до реципиентот на отпадните фекални и атмосферски води на територија на општина Илinden		

Очекувани резултати / ефекти	Чиста животна средина				
Ризик и претпоставки	Недостиг на финансиски средства				
Датум на започнување со имплементација на проектот	01.01.2009г.				
Датум на завршување на проектот	31.12.2017				
Вкупна вредност	165.046.311,00 ден.				
Име на студија	Изградба на систем за прифаќање, третман и одведување до реципиентот на отпадните фекални води во н.м.Илinden и н.м.Кадино				
Ниво на студија*	Основен проект				
Автор/фирма, седиште	Друштво за планирање, проектирање и инженеринг ПРОСТОР доо Куманово				
Датум на изготвување на проектна документација	Ноември 2006г				
Индикатори		2014	2015	2016	2017
	км.дожина на мрежа; број на пречистителни станици				

* ДИП=Документ за идентификација на проектот (студија)

ПФС=Пред-физибилипти студија

ИП = Идеен проект

ФС=Физибилипти студија

ГП=Главен проект

ФИНАНСИСКА КОНСТРУКЦИЈА

Извор на финансирање	Статус на финансирање*	Вкупен износ на проектот во МКД	Потрошено заклучно со 31/12/2013	Динамика на финансирање					По 2017 година
				Предвидени расходи за 2014 (во денари)	2015	2016	2017	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Буџет (630)			42.596.311	23.150.000	30.000.000	33.000.000	36.300.000		
Буџетско учество									
Вкупни донации									
Име на донатор**									
Вкупно		0	42.596.311	23.150.000	30.000.000	33.000.000	36.300.000		

* Ако е С= сигурен, внесе го датумот на потпишување на финансискиот договор или внесе КС = Квази сигурен, (што покажува дека Договорот не е сèуште потпишан) или П = преговори (што покажува дека финансиерот е идентификуван и заинтересиран да го поддржи проектот).

** Тука да се наведат донаторите и кредиторите. Доколку има повеќе донатори или кредитори, да се внесе секој поодделно.

Ако изворот на финансирање е донација од ЕУ, да се наведе дали се работи за ИПА средства

*** Да се наведат конкретните сопствени извори на инвеститорот (јавните претпријатија на општината, регионални центри, невладини организации и др.)

Приходи										
Приходно контно	Назив	630			785			Вкупно		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
733111	Приходи од продажба на неизградено градежно земјиште	22.000.000,00	24.200.000,00	26.620.000				22.000.000,00	24.200.000,00	26.620.000,00
741111	Тековни трансфери од други нивоа на									
713113	Данок на имот од правни лица	8.000.000,00	8.800.000,00	9.680.000,00				8.000.000,00	8.800.000,00	9.680.000,00
	Вкупно	30.000.000,00	33.000.000,00	36.300.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	33.000.000,00	36.300.000,00

Расходи												
Расходна ставка	630			786			785			Вкупно		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
48	30.000.000	33.000.000	36.300.000							30.000.000	33.000.000	36.300.000
480												
481												
482	30.000.000	33.000.000	36.300.000							30.000.000	33.000.000	36.300.000
Вкупно	30.000.000	33.000.000	36.300.000	0	0	0	0	0	0	30.000.000	33.000.000	36.300.000

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на буџетска програма	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА	Ознака на буџетска програма	ЈД
Развојна потпрограма	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА	Ознака на развојна потпрограма	ЈДА
Лице за контакт	ЈУЛИЈАНА ДИМИТРИЕВСКА	Тел. и телефакс	2571 703 локал 122
Функција:	РАКОВОДИТЕЛ НА ОДДЕЛЕНИЕ	Е-маил	
Адреса:			

ОПИС
Изградба и реконструирани локални патишта и асфалтирани локални улици во населените места во општината
Цели на развојната потпрограма (идентификација на цели кои ќе се постигнат со реализација на развојната потпрограма)
Планирани активности

Изградба и реконструкција на локални патишта и асфалтирање на локални улици

Очекувани резултати / ефекти	Подобрен животен стандард на граѓаните на Општина Илinden			
Ризик и претпоставки	Недостиг на финансиски средства			
Датум на започнување со имплементација на проектот	01.01.2009 г.			
Датум на завршување на проектот	31.12.2017 г.			
Вкупна вредност	358.607.049,00 ден.			
Име на студија	Изградба и реконструкција на општински патешта и улици			
Ниво на студија*	Идеен проект			
Автор/Фирма, седиште				
Датум на изготвување на проектна документација				
Индикатори	2014	2015	2016	2017
	Број на улици, км должина на изградени улици и м ² изградени улици			

* ДИП=Документ за идентификација на проектот (студија)

ПФС=Пред-физибилити студија

ИП = Идеен проект

ФС=Физибилити студија

ГП=Главен проект

ФИНАНСИСКА КОНСТРУКЦИЈА

Динамика на финансирање								
Извор на финансирање	Статус на финансирање*	Вкупен износ на проектот во МКД	Потрошено заклучно со 31/12/2013	Предвидени расходи за 2014 (во денари)	2015	2016	2017	По 2017 година
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Буџет (630)			217.257.049	25.500.000	35.000.000	38.500.000	42.350.000	0
Буџетско учество								
ДДВ								
Вкупни донации								
Име на донатор Кен МС								
Вкупно			217.257.049	25.500.000	35.000.000	38.500.000	42.350.000	0

* Ако е С= сигурен, внесе го Датумот на потпишување на финансискиот договор или внесе КС = Квази сигурен, (што покажува дека договорот не е сеуште потпишан) или П = преговори (што покажува дека финансиерот е идентификуван и заинтересиран да го поддржи проектот).

** Тука да се наведат Донаторите и кредиторите. Доколку има повеќе донатори или кредитори, да се внесе секој поодделно.

Ако изворот на финансирање е донација од ЕУ, да се наведе дали се работи за ИПТА средства

*** Да се наведат конкретните сопствени извори на инвеститорот (јавните претпријатија на општината, регионални центри, невладини организации и др.)

Приходно сметка	Назив	Приходи								
		630			785			Вкупно		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
71737	Надомест за уредување на градежно земјиште	10.000.000	11.000.000	12.100.000				10.000.000	11.000.000	12.100.000
73311	Приходи од продажба на неизградено градежно земјиште во сопственост на РМ	25.000.000	27.500.000	30.250.000				25.000.000	27.500.000	30.250.000
713311	Данок на промет на недвижен имот	0	0	0				0	0	0
	Вкупно	35.000.000	38.500.000	42.350.000	0	0	0	35.000.000	38.500.000	42.350.000

Расходна сметка	Расходи								
	630			786			785		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
48	35.000.000	38.500.000	42.350.000				35.000.000	38.500.000	42.350.000
480									
481									
482	35.000.000	38.500.000	42.350.000				35.000.000	38.500.000	42.350.000
483									
Вкупно	35.000.000	38.500.000	42.350.000	0	0	0	35.000.000	38.500.000	42.350.000

Образец В 1

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на буџетска програма	ИЗГРАДБА НА УЛИЦИ ВО ИНДУСТРИСКИ ЗОНИ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН	Ознака на буџетска програма	ЈД
Развојна потпрограма	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА	Ознака на развојна потпрограма	ЈДБ
Лице за контакт	ЈУЛИЈАНА ДИМИТРИЕВСКА	Тел. и телефакс	2571 703 локал 122
Функција:	РАКОВОДИТЕЛ НА ОДДЕЛЕНИЕ	Е-маил	
Адреса:			

ОПИС	
Изградба на нови улици во Индустриските зони во Општина Илинден	
Цели на развојната потпрограма (идентификација на цели кои ќе се постигнат со реализација на развојната потпрограма)	
Планирани активности	Изградба на локални улици во индустриските зони во општината за забрзан одржлив економски развој

Очекувани резултати / ефекти	Подобрени услови за инвестирање и развој на стопанството и локалната економија на Општина Илinden				
Ризик и претпоставки	Недостиг на финансиски средства				
Датум на започнување со имплементација на проектот	01.01.2014 г.				
Датум на завршување на проектот	31.12.2017 г.				
Вкупна вредност	108.750.000,00 ден.				
Име на студија	Изградба на улици				
Ниво на студија*	Идеен проект				
Автор/Фирма, седиште					
Датум на изготвување на проектна документација					
Индикатори	2013	2014	2015	2016	
	Број на улици, км должина на изградени улици и м2 изградени улици				

* ДИП=Документ за идентификација на проектот (студија)

ПФС=Пред-физибилити студија

ИП = Идеен проект

ФС=Физибилити студија

ГП=Главен проект

ФИНАНСИСКА КОНСТРУКЦИЈА

Динамика на финансирање								
Извор на финансирање	Статус на финансирање*	Вкупен износ на проектот во МКД	Потрошено заклучно со 31/12/2013	Предвидени расходи за 2014 (во денари)	2015	2016	2017	По 2017 година
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Буџет (630)				26.000.000	25.000.000	27.500.000	30.250.000	0
Буџетско учество								
ДДВ								
Вкупни донации								
Име на донатор Кен МС								
Вкупно				26.000.000	25.000.000	27.500.000	30.250.000	0

* Ако е С= сигурен, внесе го Датумот на потпишување на финансискиот договор или внесе КС = Квази сигурен, (што покажува дека договорот не е сеуште потпишан) или П = преговори (што покажува дека финансиерот е идентификуван и заинтересиран да го поддржи проектот).

** Тука да се наведат Донаторите и кредиторите. Доколку има повеќе Донатори или кредитори, да се внесе секој поодделно.

Ако изворот на финансирање е донација од ЕУ, да се наведе дали се работи за ИПТА средства

*** Да се наведат конкретните сопствени извори на инвеститорот (јавните претпријатија на општината, регионални центри, невладини организации и др.)

		Приходи								
Приходно сметка	Назив	630			785			Вкупно		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
713113	Данок на имот од правни лица	10.000.000	11.000.000	12.100.000				10.000.000	11.000.000	12.100.000
733111	Приходи од продажба на неизградено градежно земјиште во сопственост на РМ	10.000.000	11.000.000	12.100.000				10.000.000	11.000.000	12.100.000
713311	Данок на промет на недвижен имот	5.000.000	5.500.000	6.050.000				15.000.000	16.500.000	18.150.000
	Вкупно	25.000.000	27.500.000	30.250.000	0	0	0	35.000.000	38.500.000	42.350.000

		Расходи										
Расходна сметка	2015	2016	2017	786			785			Вкупно		
				2015	2016	2017	2015	2016	2017			
480	25.000.000	27.500.000	30.250.000							25.000.000	27.500.000	30.250.000
481												
482	25.000.000	27.500.000	30.250.000							25.000.000	27.500.000	30.250.000
483												
Вкупно	25.000.000	27.500.000	30.250.000							25.000.000	27.500.000	30.250.000

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

РЕШЕНИЕ

за објавување на Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Илинден за 2015 година

Се објавува Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Илинден за 2015 година бр.07-3288/3 од 29.12.2014 година, што Советот на Општина Илинден ја донесе на дваесет и осмата редовна седница одржана на ден 29.12.2014 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на Општина Илинден.

Арх.бр.08-3352/2
Од 30.12.2014г.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Закон за Локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), член 20 од Статут на општина Илинден (Службен гласник на општина Илинден бр.15/10), член 84 од Закон за градежно земјиште (Сл.весник на РМ бр.17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013, 137/2013 и 163/2013) Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 29.12.2014 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН ЗА 2015 ГОДИНА

Начинот и постапката за уредување на градежното земјиште се врши согласно Законот за градежно земјиште (Сл.весник на РМ бр.17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013, 137/2013 и 163/2013) и прописите кои произлегуваат од овој Закон.

Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Илинден за 2015 година, преставува континуитет на превземените активности за уредувањето на градежното земјиште од претходните години и се базира на досегашното искуство во спроведувањето на урбанистичките планови и потребите за планско уредување на населените места на подрачјето на Општина Илинден.

Програмата за уредување на градежно земјиште е сеопфатна со цел да се овозможи задоволувањето на потребите на градежната оператива, граѓаните и другите субјекти за изградба на деловни и стопански објекти, станбени згради и друго.

Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Илинден за 2015 година содржи:

- I. Просторот кој е предмет на уредување;
- II. Обемот на работите за подготвување и расчистување на градежното земјиште;
- III. Обемот и степенот на опремување на градежното земјиште со објекти на основната и секундарната инфраструктура;

Изворите за финансирање на Програмата;

- IV. Пресметување на трошоците за уредувањето на градежното земјиште;
- V. Висината на надоместокот за уредувањето на градежното земјиште и неговата распределба;
- VI. Начин на распределба на средствата за финансирање за изградба и одржување на инфраструктурата;
- VII. Динамика на извршување на Програмата
- VIII. Преодни и завршни одредби

I.ПРОСТОР КОЈ Е ПРЕДМЕТ НА УРЕДУВАЊЕ

Како простор кој е предмет на уредување со поблиско определување на земјиштето што се уредува се смета, изграденото и неизграденото земјиште на просторот на Општина Илинден, опфатен со Урбанистички планови за село, Урбанистички планови вон населено место, Општи акти, Локална урбанистичка планска документација и друг вид на урбанистичко планска документација во согласност со закон.

Преку поставување на урбана опрема и објекти од времен карактер ќе се регулираат меѓусебните односи на градежното неизградено и изградено земјиште на подрачјето на општина Илинден во сопственост на Република Македонија, опфатено со урбанистички планови и ќе се овозможи: дополнителен прилив на приходи во Буџетот на општината, спречување на узурпација на државно земјиште, евиденција на урбаната опрема на територијата на општината, дефинирање на урбана опрема која што се отстранува, дефинирање на урбана опрема што се задржува, дефинирање на нови локации за поставување на урбана опрема, воведување на нови стандарди во уредувањето на просторот, оплеменување, хуманизација на просторот и заштита на животната средина, брз сервис и услуга на граѓаните од непосредната близина.

За утврдување на локации за поставување на урбана опрема и времени објекти, односно утврдување на просторот, видот и изгледот на опремата и објектите, како и бојата, димензиите и друго, потребно е да се изработи и донесе Програма од страна на Советот на општината по добиена согласност од Министерството за транспорт и врски, после кое се спроведува постапка за доделување под краткотраен закуп на градежното земјиште опфатено со програмата. Поставувањето на времените објекти се врши по добиено одобрение за поставување на времен објект.

II. ОБЕМ НА РАБОТИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И РАСЧИСТУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ

Под обем на работи за подготвување и расчистување на градежното земјиште за изградба на инфраструктурни објекти се подразбира:

- 1. Вршење подготвителни работи**
-оформување на геодетска документација,

-извршување на основни геомеханички испитувања.

2. Расчистување на градежно земјиште

- решавање на имотно правните односи, (експропријација и слично),
- средства за пренамена од земјоделско во градежно земјиште,
- уривање на градежни и други објекти на градежната парцела,
- транспорт на материјалот од местото на уривање до депонија.

III. ОБЕМ И СТЕПЕН НА ОПРЕМУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ СО ОБЈЕКТИ НА ОСНОВНА И СЕКУНДАРНА ИНФРАСТРУКТУРА

Градежното земјиште се уредува во обем и степен согласно Правилникот за степенот на уредување на градежно земјиште со комунална инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост (Сл.весник на РМ бр. 93/2011, 65/2012, 75/2012, 98/2012, 133/2013 и 155/2013), со инфраструктура од значење за општината утврдена со Урбанистички планови за село, Урбанистички планови вон населено место и друг вид на урбанистичко планска документација во согласност со закон.

Под обем на уредување (опремување) на градежното земјиште се подразбира изградба на објекти на комунална инфраструктурата, заради непречен пристап до градежната парцела од јавен пат, поставување: водоводна, канализациона (фекална и атмосферска), нисконапонска електрична, ТТ и друга мрежа со приклучоци до градежната парцела.

Уредувањето и опремувањето на градежното земјиште може да биде извршено целосно или делумно, во минатиот период или во моментот кога се уредува.

Под степен на уредување опремување на градежното земјиште се подразбира степенот на опременост на земјиштето со објекти од комуналната инфраструктура за задоволување на заедничката и индивидуалната комунална потрошувачка, до границите на градежната парцела. Степенот на уреденост на градежното земјиште може да биде основен, повисок или понизок од основниот степен на уреденост.

III-1 Основен степен на уреденост опфаќа :

-непречен пристап до градежната парцела од јавен пат (улица со тротоари), пешачки патеки и други површини согласно урбанистичките планови, локална урбанистичка планска документација и друг вид на документација во согласност со закон.

- непречен пристап до градежната парцела од јавен пат (улицы со тротоари), пешачки патеки и други површини согласно урбанистички планови,
- изградба на подземна електрична мрежа,
- улично осветлување,
- водоводна мрежа,

- фекална канализација и
- атмосферска канализација.

III-2 Повисок степен на уреденост опфаќа:

- ПТТ (оптичка- телекомуникациона) мрежа,
- топлификациона мрежа,
- паркинг простори,
- гасоводна мрежа и
- пречистителна станица за отпадни води.

III-3 Понизок степен на уреденост опфаќа:

- непречен пристап до градежната парцела од некатегоризиран јавен пат,
- сопствено водоснабдување (нема приклучок на водоводна мрежа),
- септичка јама (нема приклучок на фекална канализација),
- сопствен одвод на атмосферски води (нема приклучок на атмосферска канализација),
- нестандардно улично осветлување и
- надземна нестандартна електрична мрежа.

Бидејќи уредувањето на градежното земјиште на подрачјето на Општина Илинден не го опфаќа целосно обемот на опремување, односно земјиштето е опремено со помалку објекти од основниот степен се утврдува понизок степен на уреденост на градежно земјиште од основниот степен на уреденост. Опремувањето на градежното земјиште утврдено со оваа Програма ќе се врши само со објекти од комуналната инфраструктура за заедничка комунална потрошувачка, како понизок степен на уреденост од основниот. Уредувањето на градежното земјиште, ќе се врши по обезбедувањето на имотно правни, технички услови и материјални средства. Уредувањето на градежното земјиште во границите на градежната парцела со комунална и сообраќајна инфраструктура и партерно уредување го врши инвеститор.

IV. ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Програмата за уредување на градежното земјиште за 2015 година, се финансира од извори утврдени со Буџетот на Општина Илинден за 2015 година и тоа :

	Извори на приходи	износ (денари)
1	Трансвер на средства од буџетот на РМ наменети за изградба на фекална канализација и пречистителни станици	30.000.000,00
2	Трансвер на средства од буџетот на РМ наменети за модернизирање и проширување на водоводниот систем	10.000.000,00
3	Надоместок за уредување на градежно земјиште	22.200.000,00
4	Надоместок од утврдување на правен статус на бесправни објекти	2.000.000,00
5	Приходи од продажба на неизградено градежно земјиште во сопственост на РМ	47.336.000,00
6	Трансфери од други нивоа на власт	25.000.000,00
7	Капитални донации	14.800.000,00
8	Трансфери од Буџетите на фондовите – ЈП за државни патишта	4.214.000,00
	ВКУПНО	155.550.000,00

Уредувањето на градежното земјиште што де однесува на одржување и изградба на јавно осветлување, изработка на урбанистички планови ќе се опфати преку донесување на поединечни Годишни Програми.

v. ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

Трошоците за уредување на градежното земјиште опфаќаат:

- Геодетско снимање, изготвување на геодетски елаборати, ажурирање на геодетски подлоги;
 - Трошоци за пренамена од земјоделско во градежно земјиште;
 - Изготвување на елаборати за расчистување на имотно правните односи/експропријација;
 - Изработка на урбанистички планови и локална урбанистичка планска документација;
 - Изработка на техничка документација и ревизија за изградба на улици, тротоари, водоводна, фекална и атмосферска мрежа и друга комунална инфраструктура;
 - Изработка на студии и извештаи за влијанието на плановите и проектите врз животната средина
 - Изградба на нови улици и доизградба на постојните;
 - Изградба на тротоари
 - Изградба на улично осветлување
 - Изградба на фекална канализација
 - Изградба на водоводни системи
 - Изградба на мостови
- Одржување на каналска мрежа низ населени места за одвод на атмосферски води.

vi. ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И НЕГОВА РАСПРЕДЕЛБА

Висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште во услови кога не се реализирани објектите на комуналната инфраструктура, согласно степенот на планирана уреденост се определува според **Одлука за утврдување на висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Илинден бр.07-649/7 од 25.02.2014 година**, а врз основа на новата корисна површина што ќе се гради согласно Основниот проект и дополнувањето на Основниот проект, помножена со коефициенти наведени во Правилникот за степен на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост (Сл. Весник на РМ бр. 93/2011, 65/2012,75/2010, 98/2012, 133/2013 и 155/2013).

Доколку дојде до изменување и дополнување на Правилникот за степен на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост (Сл. Весник на РМ бр. 93/2011, 65/2012,75/2010, 98/2012, 133/2013 и 155/2013) и Одлука за утврдување на висината

на надоместокот за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Илинден бр.07-649/7 од 25.02.2014 година, надоместокот ќе се пресметува согласно важечкиот Правилник и утврдената висина на надоместокот.

Не се плаќа надоместок за уредување на градежно земјиште за објекти за кои инвеститор е општина Илинден.

Одделни простори кои се предмет на уредување опфатени со Урбанистички планови за село, Урбанистички планови вон населено место, Општи акти и друг вид на урбанистичко планска документација утврдена со закон или нивни делови, може да се уредуваат со посебна програма усвоена од страна на советот на општината.

Плаќањето на надоместокот за уредување на градежно земјиште се врши на сметка на Буџет на општина Илинден и средствата од истиот се користат за уредување на градежното земјиште.

Меѓусебните права и обврски за уредување на градежно земјиште се уредуваат со Договор склучен помеѓу инвеститорот и Градоначалникот на општината.

Одобрение за градење на објект се издава врз основа на склучен договор за плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште. Без платен надоместок за уредување на градежно земјиште Општина Илинден нема да издаде Одобрение за градење, освен ако е донесен акт со кој инвеститорот се ослободува од надоместокот, а кој го донесува советот на општина Илинден.

При реконструкција со која не се добива нова станбена површина, надоместокот за уредување на градежно земјиште не се наплатува. Надоместокот за уредување на градежно земјиште за пренамена од станбен во друг вид простор се наплатува еднократно во висина на евентуалната разлика, а средствата се неповратни. Надоместокот за уредување на градежно земјиште за пренамена од друг вид простор (административно - деловен, произведен и објекти од јавен карактер), во станбен простор не се наплатува.

За објекти кои се отпочнати со градба и во текот на градбата не се постапува согласно издаденото одобрение за градење (во тој случај одобрението за градење и проектната документација се ништовни), а во меѓувреме настанала измена на локациските услови по избор на инвеститорот или заради измена или донесување на нов урбанистички план и локална урбанистичка планска документација, надоместокот за уредување на градежно земјиште се пресметува во целост согласно новата техничка документација, важечките урбанистички планови, локална урбанистичка планска документација и позитивни законски прописи.

Зоните за наплата на надоместокот за уредување на градежно земјиште се одредени со Одлука за утврдување на висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Илинден бр.07-649/7 од 25.02.2014 година.

VII. НАЧИН НА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА

Распределбата на средствата за уредување на градежното земјиште ќе се врши на следниот начин согласно следните подпрограми за уредување на градежното земјиште:

ПОДПРОГРАМИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА:

ПОДПРОГРАМА ЗА ПАТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Р.бр.	Активност	износ (денари)
1.	Изработка на проекти	2.000.000,0 0
1.1	Изградба на улици и патишта	35.000.000,0 0
1.2	Изградба на мостови	15.000.000,0 0
1.3	Реконструкција, рехабилитација и санација на општински улици и патишта	39.800.000,0 0
1.4	Изградба и одржување на хоризонтална и вертикална сигнализација	1.050.000,0 0
1.5	Стручен надзор	2.000.000,0 0
	Вкупно:	94.850.000,00

ПОДПРОГРАМА ЗА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

Р.бр.	Активност	износ (денари)
2	ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТИ ЗА ФЕКАЛНА	
2.1	Изработка на проект за изградба на фекална канализација и пречистителни станици (изградба на систем за прифаќање, третман и одвесување на отпадни фекални води)	1.200.000,0 0
2.2	ИЗГРАДБА НА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА	
2.3	Изградба на фекална канализација и пречистителни станици и стручен надзор (изградба на систем за прифаќање, третман и одвесување на отпадни фекални води)	30.000.000,0 0
2.4	ВОДОСНАБДУВАЊЕ	

2.5	Изработка на проект за модернизирање и проширување на водоводниот систем	600.000,00
2.6	Модернизирање и проширување на водоводниот систем	9.400.000,00
2.7	АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА	
2.8	Изградба на атмосферска канализација	5.500.000,00
	Вкупно:	46.700.000,00

3.	Партерно уредување на јавни простори во Општина Илинден	2.000.000,00
4.	Отстранување на објекти склони на паѓање и отстранување на бесправно изградени објекти	2.000.000,00
5.	Експропријација на земјиште	10.000.000,00

РЕКАПИТУЛАР:

Р.бр	Активност	износ (денари)
1	Подпрограма за патна инфраструктура	94.850.000,00
2	Подпрограма за комунална инфраструктура	46.700.000,00
3	Партерно уредување на јавни простори во општина Илинден	2.000.000,00
4	Отстранување на објекти склони на паѓање и отстранување на бесправно изградени објекти	2.000.000,00
5	Експропријација на земјиште	10.000.000,00
	ВКУПНО :	155.550.000,00

VIII. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Динамиката на извршувањето на Програмата ќе зависи од динамиката на приливот на средства од изворите приходи на оваа програма. За дефинирање

на приоритетните активности опфатени со оваа програма ќе се донесе листа на приоритетни активности и проекти.

IX ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Започнати постапки за издавање на одобренија за градење ќе продолжат според прописите кои важеле до денот на стапување во сила на оваа Програма, а согласно законски предвидениот рок за нивно завршување.

За спроведувањето на оваа Програма задолжени се Одделение за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина и Одделение за финансиски прашања.

Оваа Програма влегува во сила од денот на објавувањето во "Службен гласник на општина Илинден".

Архивски број:07-3288/3
Датум на донесување: 29.12.2014г.

Совет на општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р.

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

РЕШЕНИЕ

за објавување на Програма за спорт и спортски активности на подрачјето на Општина Илинден за 2015 година

Се објавува Програма за Спорт и спортски активности на подрачјето на Општина Илинден за 2015 година бр.07-3288/4 од 29.12.2014 година, што Советот на Општина Илинден ја донесе на дваесет и осмата редовна седница одржана на ден 29.12.2014 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на Општина Илинден.

**Арх.бр.08-3352/3
Од 30.12.2014г.**

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.**

Врз основа член 36 став 1 точка 1 и член 62 став 1 од Законот за локалната самоуправа (Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 10 од Статутот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.15/10), член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.12/09) и член 22-а став 2 од Законот за спортот (Сл.весник на Р.М бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13 и 42/14), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 29.12.2014 година, донесе:

ПРОГРАМА

за Спорт и спортски активности на подрачјето на Општина Илинден за 2015 година

I. ЦЕЛИ

Основни цели на Програмата за активностите на подрачјето на Општина Илинден во областа на спортот за 2015 година се следниве:

1. Организирање и збогатување на спортско-рекреативниот живот во општината.
2. Создавање услови за реализирање на спортско-рекреативните активности на граѓаните, особено младите и здруженијата на граѓани од областа на спортот.
3. Афирмација на Општина Илинден како развиен спортски центар во Република Македонија и надвор од неа.
4. Афирмација на Општина Илинден во која особено внимание се посветува на создавањето услови за правилно насочување на младите и организирање на нивните слободни активности.

II. ФИНАНСИРАЊЕ

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма се планира да биде од Буџетот на Општина Илинден за што предвидени се средства во висина од **20.000.000,00 денари**, кои се планира да се распределат на следниов начин:

- Изградба на пешако-рекреативна патека.....**11.000.000,00 денари**
- Изградба на повеќенаменско игралиште во Ајватовци....**4.000.000,00 денари**
- Уредување на јавни површини во функција на спортски објекти**2.000.000,00 денари**
- Подготвување на проекти и дизајн.....**500.000,00 денари**
- Спортски Викенд.....**750.000,00 денари**

По повод одбележување на националниот празник на Македонскиот народ и патрониот празник на Општина Илинден „Илинден 2-ри Август” се организира спортски викенд со најразлични спортски содржини: Професионална Велосипедска трка низ Општина Илинден, Турнирот во голем фудбал, Турнир во шах, Турнир во тенис, Турнир во кошарка како и Атлетска штафетна трка.

- Трансфер до Општинскиот фудбалски сојуз Илинден 2012.....**200.000,00 ден**

Средствата се планираат да се наменет за завршни награди, судии, делегати и казнени трошоци за фудбалските клубови ФК Бунарџик – Роберт Петковски, ФК Дељадровци 2010, ФК Марино 2012, ФК Миладиновци, ФК Младост 2012, ФК Мралино, ФК Мршевци и ФК Текија од Општина Илинден кои се натпреваруваат во Општинската фудбалска лига Илинден.

Истите ќе се реализираат согласно критериуми и по доставување на извештаи од фудбалските клубови и од Општинскиот Фудбалски сојуз, за работењето и постигнатите резултати во претходната натпреварувачка година, развојната програма на клубовите и Сојузот како и афирмација и омасовување на фудбалската игра

- Трансфер до Општински Фудбалски Сојуз.....**250.000,00 ден**

Средствата се планираат да се наменет за судии, делегати и казнени трошоци за фудбалските клубови ФК Илинден и ФК Кадино од Општина Илинден кои се натпреваруваат во Третата Македонска фудбалска лига.

Истите ќе се реализираат согласно критериуми и по доставување на извештај од фудбалските клубови за работењето и постигнатите резултати во претходната натпреварувачка година, развојната програма на клубот како и афирмација и учество на турнири.

- Трансфер до Сојуз на училишен спорт..... **100.000,00 ден**

Средствата се планираат да се наменат за поддршка, развој и унапредување на училишниот спорт на подрачјето на општина Илинден. Истите ќе се реализираат согласно критериуми и по доставување на извештај од Сојузот за училишен спорт, за работењето и постигнатите резултати во претходната година, развојната програма на Сојузот како и афирмација и омасовување на училишниот спорт.

- Поддршка на спортски клубови, здруженија, школи и индивидуални спортисти.....**600.000,00 ден**

Средствата се планираат да се наменат за поддршка на спортски клубови, здруженија, школи и индивидуални спортисти кои се истакнуваат во спортот преку учество на домашни и меѓународни спортски настани и манифестации,

освоени награди и признанија и нивен допринос за развој, унапредување и промовирање на спортот како и афирмација и омасовување на спортските активности.

Општина Илинден ќе распише конкурс за распределба на горепредвидените средства.

- Поддршка на меморијални и традиционални турнири.....**250.000,00 ден**

Средствата се планираат да се наменат за поддршка и покровителство на меморијални и традиционални турнири кои ќе се организираат на територијата на општина Илинден

- Уредување и одржување на спортски терени-игралишта.....**350.000,00 ден**

Средствата се планираат да се наменат за целосно уредување и одржување на спортски терени-игралишта за голем фудбал на активните фудбалски клубови на територија на Општина Илинден како и набавка на нова косилка за трева во насока на функционалност на терените и нивна припрема за натпревари.

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

За практичната реализација и следењето на активностите на оваа програма во делот на спортот се задолжува Одделението за Лер и јавни дејности, Одделението за финансиски прашања.

Оваа Програма влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во Службен гласник на општина Илинден.

Архивски број:07-3288/4
Датум на донесување: 29.12.2014г.

Совет на општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р.

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

РЕШЕНИЕ

за објавување на Програма за културата и културните настани на подрачјето на Општина Илинден за 2015 година

Се објавува Програма за за културата и културните настани на подрачјето на Општина Илинден за 2015 година бр.07-3288/5 од 29.12.2014 година, што Советот на Општина Илинден ја донесе на дваесет и осмата редовна седница одржана на ден 29.12.2014 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на Општина Илинден.

**Арх.бр.08-3352/4
Од 30.12.2014г.**

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 и член 62 став 1 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ”бр.5/02), член 20 став 1 точка 10 од Статут на Општина Илинден (Службен гласник на Општина Илинден бр.15/10), член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Службен гласник на општина Илинден бр.12/09), Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 29.12.2014 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА КУЛТУРА И КУЛТУРНИ НАСТАНИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН ЗА 2015 ГОДИНА

III. ЦЕЛИ

Основни цели на Програмата за културата и културните активности на подрачјето на Општина Илинден се унапредување на културата и културното живеење, творештвото, збогатување на интелектуалниот и културно-забавниот живот на граѓаните во насока на размена на искуства, знаења и запознавање на различни културни вредности.

IV. ФИНАНСИРАЊЕ

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма се планира да биде од Буџетот на Општина Илинден и Централната власт за што предвидени се средства во висина од **16.280.000,00 денари**, кои се планира да се распределат на следниов начин:

1. Партерно уредување на јавната површина пред Домот на култура „Илинден“- Галерија на отворено”**7.000.000,00 ден**
2. Реконструкција на Домовите на култура во н.м Ајватовци, Бунарџик и Мралино.....**5.000.000,00 ден**
3. Купување на опрема.....**600.000,00 ден**
4. Подготвување на проекти и дизајн.....**600.000,00 ден**
5. Тековно одржување на Домовите на култура.....**1.520.000,00 ден**
6. Организација на културни манифестации..... **1.560.000,00 ден**

➤ **Литературна Манифестација „Илинден”**

Литературната манифестација „Илинден“, претставува културен настан на кој традиционално се промовираат најновите поетски достигнувања во земјата и странство со настап на голем број поети од Република Македонија и странство. Манифестацијата е збогатена со културни настани кои траат повеќе денови и тоа: саем на книга, ликовни изложби, промоција на книги и романи, литературно матине за деца, настапи на млади и неафирмирани поети, поетски митинг и други културни активности.

За реализација на Манифестацијата планирани се финансиски средства во висина од.....**600.000,00 ден**

➤ **Манифестација „Подари книга за Велигденско јајце-симбол на Воскресение Христово”**

Манифестацијата „Подари книга за велигденско јајце - симбол на Христовото Воскресение “ претставува уникатна и единствена манифестација од ваков вид во Република Македонија којашто истовремено ги обединува културата, образованието, уметноста, традицијата и религијата. Воедно преку Манифестацијата се обезбедува и збогатување на книжевниот фонд на училишните библиотеки.

За реализација на Манифестацијата планирани се финансиски средства во висина од.....**90.000,00 ден**

➤ **Манифестација - Одбележување на Денот на општина Илинден „Илинден 2-ри Август”**

По повод националниот празник на Македонскиот народ и патрониот празник на Општина Илинден, се одржува општонароден собир во манастирскиот комплекс „Свети Ѓорѓија” во Дељадровци, каде на свечен начин се одбележува Денот на Општината „Илинден 2-ри Август”. Во рамките на одбележувањето на празникот се организира фестивалот „Илинденски етно фест” со интонација на традиционални македонски песни со нови аранжмани каде свој настап имаат голем број на естрадни уметници.

За реализација на Манифестацијата планирани се финансиски средства во висина од.....**700.000,00 ден**

➤ **Манифестација „Априлијада”**

Манифестацијата се одржува по повод одбележување на Денот на шегата 1 Април во соработка со средното и основните училишта како и детската гадинка, каде учениците се масакираат со своите маски и при тоа се избираат најдобрите, најкреативните, најзабавните и најсмешните маски на кои им се доделува пригодни награди.

За реализација на Манифестацијата планирани се финансиски средства во висина од.....**30.000,00 ден**

➤ **Манифестација „Водици“**

Манифестацијата се одржува по подвод одбележувањето на големиот христијански празник Богојавление Водици, во соработка со Македонста Православна Црква, каде се организира фрлање на крст во водите на езерото на хотелот Бест Вестерн-Белви во населба Илинден.

За реализација на Манифестацијата планирани се финансиски средства во висина од.....**140.000,00 ден**

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

За практичната реализација и следењето на активностите од програма за култура и културни настани се задолжува Одделението за Лер и јавни дејности и Одделението за финансиски прашања.

Оваа Програма влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во Службен гласник на општина Илинден.

Архивски број:07-3288/5
Датум на донесување: 29.12.2014г.

Совет на општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р.

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за давање согласност
на Статутарна Одлука за измена и дополнување
на Статутот на ЈКП „Водовод“ н.Илинден

Се објавува Одлуката за давање согласност на Статутарна Одлука за измена и дополнување на Статутот на ЈКП „Водовод“ н.Илинден бр.07-3288/6 од 29.12.2014 година, што Советот на Општина Илинден ја донесе на дваесет и осмата редовна седница одржана на ден 29.12.2014 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на Општина Илинден.

Арх.бр.08-3352/5
Од 30.12.2014г.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.

Врз основа на член 11 став 1 точка 1 од Законот за јавните претпријатија (Сл.весник на Р.М бр.38/96, бр.6/02, бр.40/03, бр.49/06, бр.22/07, бр.83/09, бр.97/10, бр.6/12, бр.119/13, бр.41/14 и бр.138/14), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), член 20 став 1 точка 44 од Статутот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.15/10) и член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.12/2009), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 29.12.2014 година, донесе:

О Д Л У К А

за давање согласност на Статутарна Одлука за измена и дополнување на Статутот на ЈКП „Водовод“ н.Илинден

Член 1

Се дава согласност на Статутарната Одлука за измена и дополнување на Статутот на ЈКП „Водовод“ н.Илинден, бр.02-306/4 од 18.12.2014 година, донесена од Управниот одбор на ЈКП „Водовод“, н.Илинден.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во Службениот гласник на општина Илинден..

Архивски број:07-3288/6
Датум на донесување: 29.12.2014г.

Совет на општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р.

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за давање согласност на
Статутарна Одлука за измена и дополнување
на Статутот на ЈКП „Илинден“ н.Илинден

Се објавува Одлуката за давање согласност на Статутарна Одлука за измена и дополнување на Статутот на ЈКП „Илинден“ н.Илинден бр.07-3288/7 од 29.12.2014 година, што Советот на Општина Илинден ја донесе на дваесет и осмата редовна седница одржана на ден 29.12.2014 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на Општина Илинден.

Арх.бр.08-3352/6
Од 30.12.2014г.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.

Врз основа на член 11 став 1 точка 1 од Законот за јавните претпријатија (Сл.весник на Р.М бр.38/96, бр.6/02, бр.40/03, бр.49/06, бр.22/07, бр.83/09, бр.97/10, бр.6/12, бр.119/13, бр.41/14 и бр.138/14), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), член 20 став 1 точка 44 од Статутот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.15/10) и член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.12/09), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 29.12.2014 година, донесе:

О Д Л У К А

за давање согласност на Статутарна Одлука за измена и дополнување на Статутот на ЈКП „Илинден“ н.Илинден

Член 1

Се дава согласност на Статутарната Одлука за измена и дополнување на Статутот на ЈКП „Илинден“ н.Илинден, бр.02-509/4 од 13.12.2014 година, донесена од Управниот одбор на ЈКП „Илинден, н.Илинден.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во Службениот гласник на општина Илинден..

Архивски број:07-3288/7
Датум на донесување: 29.12.2014г.

Совет на општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р.

СОДРЖИНА

- 1.Решение за објавување на Одлуката за одобрување на Планот на програми за развој на Буџетот на Општина Илинден за 2015 година бр.08-3352/1 од 30.12.2014 година;
- 2.Одлука за одобрување на Планот на програми за развој на Буџетот на Општина Илинден за 2015 година бр.07-3288/2 од 29.12.2014 година;
- 3.План на програми за развој на Буџетот на Општина Илинден за 2015 година;
- 4.Решение за објавување на Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Илинден за 2015 година бр.08-3352/2 од 30.12.2014 година;
- 5.Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Илинден за 2015 година бр.07-3288/3 од 29.12.2014 година;
- 6.Решение за објавување на Програма за Спорт и спортски активности на подрачјето на Општина Илинден за 2015 година бр.08-3352/3 од 30.12.2014 година;
- 7.Програма за Спорт и спортски активности на подрачјето на Општина Илинден за 2015 година бр.07-3288/4 од 29.12.2014 година;
- 8.Решение за објавување на Програма за за културата и културните настани на подрачјето на Општина Илинден за 2015 година бр.08-3352/4 од 30.12.2014 година;
- 9.Програма за за културата и културните настани на подрачјето на Општина Илинден за 2015 година бр.07-3288/5 од 29.12.2014 година;
- 10.Решение за објавување на Одлуката за давање согласност на Статутарна Одлука за измена и дополнување на Статутот на ЈКП „Водовод“ н.Илинден бр.08-3352/5 од 30.12.2014 година;
- 11.Одлука за давање согласност на Статутарна Одлука за измена и дополнување на Статутот на ЈКП „Водовод“ н.Илинден бр.07-3288/6 од 29.12.2014 година;
- 12.Решение за објавување на Одлуката за давање согласност на Статутарна Одлука за измена и дополнување на Статутот на ЈКП „Илинден“ н.Илинден бр.08-3352/6 од 30.12.2014 година и
- 13.Одлука за давање согласност на Статутарна Одлука за измена и дополнување на Статутот на ЈКП „Илинден“ н.Илинден бр.07-3288/7 од 29.12.2014 година.